

АЛЕКСАНДАР, ВЕЧЕН НОСИТЕЛ НА МАКЕДОНСКОТО ИМЕ

Почитувани браќа и сестри Македонци!

На 10 јуни, свечен и тажен ден, со една средба го одбележавме денот по повод смртта на најславниот македонски цар - Александар Македонски, кој е роден во СВЕТАТА ЗЕМЈА МАКЕДОНИЈА!!! Тој ден му го посветивме нему, на најголемиот Македонец, Бог, Цар, Син, Татко на сите Македонци и Македонки.

Александар живееше 33 години. Тој на чело, со неговите 12 генерали, тргна за да ги обедини Македонците во што и успеал. Неговото свето патување траело 12 години. Точно на 10 јуни 323 година пред нашата ера починал, како последица од труењето. Се претпоставува дека Јола го отрул.

Во престолнината на Македонската империја, во градот Пела, меѓу 20 или 26 Златец (јули) 356 година пред нашата ера, во знакот на "лавот" пред 2362 години, од татко Македонец Филип II Македонски, најсилниот цар во Европа и од мајка Македонка, Марија (потоа наречена Олимпија) - ќерка на македонскиот крал Неоптоломеј од Македонското кралство Молосиа, Александар со своето име го овековечи македонското име од век за навек. Да се потсетиме. Во Макебејските записи од Светото писмо, македонската историја почнува со овие зборови "МАКЕДОНЕЦОТ АЛЕКСАНДАР, СИНОТ НА ФИЛИП II", а денес асимилаторите на македонскиот народ си дозволија да го фал-

сификуваат Светото божје писмо и Александар да го асимилираат, дискриминираат и да велат дека тој бил од грчко потекло. Тие забораваат дека во БИБЛИЈАТА МАКЕДОНИЈА Е ЗАПИШАНА 38 ПАТИ, ДОДЕКА ТИЕ ВО НЕА НЕ ПОСТОЈАТ. Тие мислат дека ние Македонците не знаеме за нивната вештачки формирана држава - Грција, која во историјата прв пат се појави во 1830 година со германскиот баварски крал Ото I.

На секој Македонец да му биде јасно дека Грција нема ништо заедничко со антиката. Таа е творба на диктаторските, асимилаторските европски сили, само со една единствена цел - да ги краде македонската историја и култура и за да можат нас да не негираат. Меѓутоа, никој повеќе не ќе може да ја избрише Македонија од Светото писмо. На тој начин Александар Македонски е ВЕЧЕН, а со него и МАКЕДОНИЈА е вечна, амин!

Ние Македонците секогаш ќе се гордееме со нашиот најславен цар на царевите, бидејќи низ нашите вени тече крвта на Александар Македонски бидејќи и тој по крв и клетва беше Македонец. Никогаш повеќе на оваа земја нема да се роди човек со такви способности. Квантум на интелигенција со широк поглед на светот, СТРАТЕГ, ТАКТИЧАР, ФИЛОЗОФ, НАУЧНИК, ЛЕКАР, ПРОСВЕТИТЕЛ И ГРАДИТЕЛ НА СВЕТОТ, омилен од сите народи кои се наоѓале во Македонското

царство, кое се протегаало од Пела до Мемфис, творец на универзалниот јазикот "коине" за полесно разбирање на луѓето кои живееле на територијата од Александрија до брегот на Каспиското Море, од Самарканд до изворите на реката Индос. Секогаш како победник Александар минал 40.000 километри и Македонското царство го обновил на површина од 3.800.000 километри квадратни, каде што ја пренел македонската култура и македонската тула ја всадил во темелите на ѕидот од светската цивилизација. Тулата која ја ставил овој голем Македонец е почеток на изградбата на овој свет. Македонците се тие кои го изградиле светот и придонеле за денешната архитектура. Без нас не би постоеле вакви градби какви што денес има во светот, бидејќи Македонците се тие кои на населението на Земјата му ги дадоа математиката, писмото, ботаниката, филозофијата, музиката, астрологијата, науката, глумата, театарот и многу други работи.

Денес сите народи кои се наоѓале во македонското царство сакаат да го имаат за себе, но тоа отсекогаш им припаѓало и останало само на Македонците. На своите гради Македонците го носеле гордиот златен лав, кој бил втиснат на подлога од алова црвена боја. Исто така, на нивните штитови било втиснато шеснаесеткракото македонско сонце, кое од

македонската земја искрсна на виделина во местото Палатица во близина на денешен (Кутлеш) и стана симбол на сите Македонци во цел свет.

Поради тоа, денес и низ вековите тие сакаат да не ништат и да не уништат до крај. Но, македонскиот народ има длабоки корени и низ сите векови жилаво им се спротивставува на ваквите силни налети врз него. Ние сме опстанале и ќе опстоиме како Македонци, бидејќи во нас пламти славата на Филип и на Александар Македонски.

Се собравме за да го одбележиме денот 10 јуни 2329 години од неговата смрт и да му искажеме голема почит на најголемиот император на овој свет, Александар Македонски. Тој со неговото име не задолжил вечно и со завет ни го оставил да го чуваме за навек, и никогаш да не се откажуваме од него. Наш водителу, твојата порака до нас е инкарнирана со твојот дух, таа е примена од нас и се наоѓа длабоко во нашите срца. Ние ќе сториме сè што е во наша моќ, ние ќе сè надминиме и ќе ја обединиме нашата мила татковина Македонија.

Ја славевме твојата смрт во нашите срца и во нашите мисли ја носиме твојата харизма, го носиме твојот лик наш водителу во иднината, Александар Македонски!

**Ристо Поповски,
Германија**

СВЕТ СЛАВЈАНСКИ АМАНЕТ

Во ситуација кога мојата држава го губи идентитетот, кога станува крта заради немоќта на избраната партиска врхушка да се справи со своите коалициони партнери, сметам за потребно да го обзнамам Светиот славјански аманет, кој со векови мојот македонски народ го знаел, го почитувал, го носи во генот и со него се одржал до ден денес низ сите војни, побобувања и беспака.

(Аманетот е кажан во XII век)

"Чувајте го чедо мое, јазикот како земја. Зборот може да се изгуби како град, како земја, како душа. А што е народот ако го изгуби јазикот, земјата, душата.

Не земајте ги туѓите зборови во своја уста. Земаш ли туѓ збор во своја уста, знај дека не си го освоил, туку себеси си се отуѓил. Подобро е да го изгубиш најголемиот и најобезбедниот град во земјата, отколку најмалиот и најбезначајниот збор на својот јазик.

Земја и држава не се осво-

јува само со мечеви, туку и со јазици. Знај дека непријателот те освоил и покорил толку колку што зборови ти украде и свои ти вметнал.

Два народа, мило мое, можат да се тепаат и да се мират. Два јазика никогаш не можат да се смират. Два народа можат да живеат во најдобар мир и љубов, но нивните јазици можат само да војуваат.

Секогаш кога два јазика ќе се сретнат и измешаат, тие се како две војски во борба на

живот и смрт. Сè додека во таа борба се слушаат и едниот и другиот јазик, борбата е рамноправна, кога ќе почне подобро и погласно да се слуша еден од нив, тој ќе превладее. Најпосле се слуша само еден. Борбата е завршена. Исчезна еден јазик, исчезна еден народ. Знај, чедо мое, дека таа борба меѓу јазиците не трае ден, два, како борба меѓу војски, ниту година две, како војна меѓу народите, туку век или два, а тоа е за јазикот исто толку мала



Success is question
of choice!



www.marili.com.mk

e-mail: marili@marili.com.mk

MARKETING & PUBLISHING AGENCY

blvd. Goco Delcev, 11 DTC Mavrovka, Skopje, Macedonia; phone/fax ++389 2 3128 155

мерка на времето како за човекот момент или два. Затоа, чедо мое, подобро е да ги изгубиш сите борби и војни, отколку да се изгуби јазикот. По изгубен јазик нема народ.

Јазикот, чедо мое, е по-тврдо и од најтврдиот бедем. Кога непријателот ќе ги сру-

ши сите бедеми и тврдини, ти не очајувај, туку гледај и слушај што е со јазикот. Ако јазикот останал недопрен, не плаши се. Таму каде што одсвонува нашиот збор каде уште се глаголува и каде уште како стар златник се врти нашиот збор, знај, чедо мое,

дека тоа е уште наша држава, без оглед кој во неа владее.

Народот е, чедо мое мило, траен од најтрајното и од секоја држава. Кога тогаш народот ќе се спои како вода, штом пукнат браните кои го раздвојуваат.

А јазикот, чедо мое, јазик-

кот е таа вода, секогаш иста од двете страни на браната, која како тивка и моќна сила која брегови рони, повторно ќе го спои народот во една татковина во една држава".

**Љ. Јовиќ Гроздина,
Македонија**

"ЦОЦЕВ КАМЕН" ИМПРЕСИВЕН И РЕТКО ВИДЕН ЛОКАЛИТЕТ

Од 23 до 25 мај, со посредство на господинот Златан Миловановиќ, професор на Југоисточниот европски универзитет во Македонија, како гостин на Светската академија за карпеста уметност, во земјава престојуваше познатата истражувачка на Долината на Чудата во Франција, госпоѓа Емилија Масон.

Цел на посетата беше откриената мегалитска опсерваторија "Цоцев Камен" од страна на д-р Душко Алексовски, во селото Шопско Рударе, Кратовско, како и локалитетите со карпеста уметност во околината на "Цоцев Камен". Заклучокот на госпоѓа Масон во врска со мегалитската опсерваторија "Цоцев Камен" е импресивен и според неа, ретко виден локалитет од овој вид. Неколку дена таа престојуваше на локалитетот и своите заклучоци од теренските истражувања веднаш ги испрати во Центарот за археоастрономија во Франција, од каде што брзо добиваше упатства за преземање дополнителни активности, во смисла на доставување комплетни информации поврзани со овој значаен праисториски локалитет.

Госпоѓа Масон беше воодушевена од фактот што последните три мегалити се најдоа во една идеална линија со сонцето на заоѓање и престолот за набљудување на локалитетот "Цоцев Камен". Средбата на госпоѓа Масон и изработените мегалити во форма на полумесечини, поставени на почетокот и крајот од местата за набљудување беше импресивен, за неа дотогаш нешто невидено. Според сите правила пропишани за анализа, зеде примероци од сликаната карпеста уметност за да се обиде да ја утврди ста-

роста на примероците и тоа без никаков материјален надоместок од страна на Светската академија за карпеста уметност. Резултатите од овие мерења ќе бидат јавно објавени на Интернет и на конференција за печат во Франција и во Македонија.

Госпоѓа Масон вети целосна техничка и стручна помош на Македонскиот центар за карпеста уметност и Светската академија за карпеста уметност, за правилно дефинирање на овој вид македонско и светско културно и историско наследство. Македонскиот центар за карпеста

уметност, на барање на госпоѓа Масон, за неколку дена, во Центарот за археоастрономија во Франција ќе испрати целосна геодетска основа на локалитетот, што треба да биде изработен од стручната служба на Геодетската управа во Кратово, а овој материјал треба да помогне при целосното дефинирање на локалитетот.

Јаким Георгиев, генерален секретар на Светската академија за карпеста уметност, Кратово



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

